


FAMILY LITERACY WORKS!

Прв настан за дисеминација

јули 2018 година



FAMILY LITERACY WORKS!

Dissemination event

"Quality facilitation for quality family literacy programmes"

June 7th, 2018

"Octavian Goga" Cluj, County Library
Headquarters, Media Room

Family literacy works!

Project no. 2016-1-RO01-KA204-024392
Strategic Partnerships, Key Action 2, Adult Education

PARTENERS

Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria, Portugal
Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Romania
Eurocentar obucenie i partnyorstvo 21 vek "EOOD, Bulgaria
Mestna knjižnica Kranj, Slovenia
Training Center CES, Macedonia

PROJECT COORDINATOR

Learn&Vision Association
România



КВАЛИТЕТНА ФАСИЛИТАЦИЈА, ЗА КВАЛИТЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈНА ПИСМЕНОСТ

Клуј-Напока, 7 јуни 2018

Презентации во агендата

Еразмус + Проект "Семејната писменост функционира!"
Aurelia Câmpean Association, "Learn&Vision"
координатор на проектот

**Семејна писменост - концепт, кратка историја, најдобри
практики**
Anca Docolin "Октавијан Гога", Регионална библиотека во
Клуј

**Заклучоците на компаративна анализа на практики за
семејна писменост во Бугарија, Македонија,
Португалија, Романија и Словенија**
orina Stanca, менаџер, "Октавијан Гога" Регионална
библиотека во Клуј

**Професионален профил на фацитатор за семејна
писменост**
Georgeta Toran "Октавијан Гога" Регионална библиотека во
Клуј

**Пример за најдобра пракса: "Сакам да читате со мене"
интергенерациски проектот за читање**
Aura CAMPAN "Октавијан Гога" Регионална библиотека во
Клуј
Nicolina Halgaș, "Теодор Murășanu" Општинска библиотека
во Турда

**Важноста на семејната писменост за спречување на
прераното напуштање на школувањето - културно
кафе**
дел I, активностите во работните групи /
II дел, презентирање на заклучоците од работните групи



Првиот настан дисеминација, Клуј-Напока, Романија



Активност на водечката организација: "Октавијан Гога"
Регионална библиотека во Клуј
организација која учествува: Association, "Learn&Vision"

Учесници:

- библиотекарите од локалните и регионалните библиотеки, од странски библиотеки (Молдавија)
- наставници
- психолози



FAMILY LITERACY WORKS!

Прв настан за дисеминација

јули 2018 година



Културниот кафе

Заклучоци од културното кафе

Придонесот на факторите кои се вклучени во програмите за семејна писменост во спречувањето на прераното напуштање на школувањето

Фасилитаторите соработуваат со семејствата, наставниците, библиотекарите, волонтерите, локалните власти, тие треба да работат заедно за истата цел: создавање на култура за читање, поттикнување на читањето и учењето во семејства, поддршка на училишниот успех.

Идентификување на целите на програмите за семејна писменост

Најважните цели се: подобрување на комуникација во рамките на семејството, намалување на рано напуштање на училиштето, поддршка на личниот развој на ранливите и социјално маргинализираните групи и социјална инклузија, намалување на социјалните разлики во локалните заедници

Профил на фасилитатор

Знаењето, вештините и компетенциите кои се идентификувани олеснувач потрпако потребни за еден фасилитатор: општа култура, познавање на педагогијата и андрагогија, способности во меѓучовечките односи, позитивен став, добра комуникација, креативност, добра организација, емпатија итн

Типови на активности за семејна писменост

Активности за деца (раскажување приказни, помош на разни теми, курсеви), за возрасни (дигитална писменост, личен развој, курсеви за јазици), за родители (родителството, наоѓање на работа, интернет безбедност), интергенерациски (зачувување на социјалните вредности, медиумско образование, познавање на нови технологии).

Повратни информации од учесниците

"Проектот треба да се прошири на национално ниво"

"Многу добра комбинација меѓу теоријата и практиката, ефикасна, атрактивни, возбудлив"

"Многу корисни материјали"

"Позитивно искуство"

"Многу корисен проект за зајакнување на заедницата"

"Честитки за начинот на кој беше организиран настанот"

"Еден пример за сите библиотеки"

партнери

- Association, "Learn&Vision" (ALV), Романија (<http://www.asociatialearnandvision.ro/>)
- Тренинг Центар ЦЕС, Македонија (<http://www.ces.mk>)
- Библиотека "Октавијан Гога" Клуј (BJOG), Романија (<http://www.bjc.ro/new/>)
- Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek" EOOD (ECOP), Бугарија (<http://eurocenter21.eu/en/about-us/>)
- Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM), Португалија (<http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php>)
- Mestna knjižnica Kranj (MKK), Словенија (<http://www.mkk.si/>)



времетраење:

Октомври 2016 - март 2019 година

Координатор на проектот:

Association, "Learn&Vision"-Романија
<http://www.asociatialearnandvision.ro/>

Координатор во Романија:

"Октавијан Гога" Регионална библиотека во Клуј
<http://www.bjc.ro/new/>
bjc@bjc.ro

Повеќе за проектот:

<http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/>